



## ЛЕТО ВО ДУБАИ

5 дена / 4 ноќи, 8 дена / 7 ноќи

### 1. ден › Скопје – Дубаи

Полетување за Дубаи во 13:55 часот (лет FZ 792). Пристигнување во Дубаи во 20:55 часот. Трансфер до хотел и сместување. Ноќевање.

### 2.- 4 / 7 ден › Дубаи

Престој во избраниот хотел на база на наведената услуга, време предвидено за одмор, факултативни излети и други активности.

### 5 / 8 ден › Дубаи – Скопје

Во утринските часови трансфер до аеродром. Полетување за Скопје во 09:20 часот (лет FZ 791). Пристигнување во Скопје во 12:55.



ХОТЕЛ	УСЛУГА	ТИП НА СОБА	15.08.-19.08. 22.08.-26.08. 29.08.-02.09. 05.09.-09.09.	01.08.-05.08. 08.08.-12.08.	Специјална цена 18.07.-22.07. 25.07.-29.07. 12.09.-16.09. 19.09.-23.09. 26.09.-30.09.	12.08.-19.08. 26.08.-02.09. 02.09.-09.09. 09.09.-16.09.	05.08.-12.08. 12.08.-19.08.	Специјална цена 15.07.-22.07. 22.07.-29.07. 29.07.-05.08. 16.09.-23.09. 23.09.-30.09.
			5 дена / 4 ноќи	5 дена / 4 ноќи	5 дена / 4 ноќи	8 дена / 7 ноќи	8 дена / 7 ноќи	8 дена / 7 ноќи
<b>Ibis Al Barsha 3*</b> Наша проценка 4* ИДЕАЛНА ЛОКАЦИЈА Тип на соба: Standard Room / Локација: Al Barsha	ББ	ДБЛ	865€	655€	479€	695€	605€	520€
<b>Golden Tulip Media Hotel 4*</b> Новоотворен хотел Наша проценка 5* Топ локација 2 метро станици од познатиот Mall Of the Emirates Тип на соба: Standard Room / Локација: Al Barsha	ББ	ДБЛ	910€	710€	515€	765€	699€	600€
<b>Auris Inn Al Muhanna 4*</b> Тип на соба: Classic / Локација: Dubai - Al BarshaEmira	ББ	ДБЛ	на барање	875€	559€	829€	на барање	669€
<b>Media One Hotel Dubai Marina 4*</b> Змин. одалеченост од Dubai Marine / бмин. одалеченост од Jumeirah Beach / 2мин. одалеченост од метро станица Тип на соба: Standard Double Room / Локација: Media City	ББ	ДБЛ	985€	770€	620€	925€	830€	780€
<b>Auris Plaza 5*</b> Ново име на хотелот: Elite Vublos Hotel 5* Иделна локација Наспроти Mall Of the Emirates Тип на соба: Classic / Локација: Al Barsha - Mall of the Emirates	ББ	ДБЛ	915€	690€	515€	760€	715€	585€
<b>Alof The Palm 4*</b> Одлична локација - Jumeirah the Palm Тип на соба: Standard Room / Локација: Jumeirah The Palm	ББ	ДБЛ	на барање	875€	619€	930€	на барање	805€
<b>Hawthorn Suites by Wynfham 4*</b> Тип на соба: Deluxe Room / Локација: Jumeirah Beach Residence	ББ	ДБЛ	800€	729€	550€	на барање	880€	649€

\*Ве молиме да го проверите точното време на летот два дена пред почетокот на патувањето.

Цените се по лице, изразени во ЕВРА за уплата во денари (курс 1ЕУР=62МКД) и валидни до пополнување на места по дадени цени на авион.

Понудата е валидна за минимум 2 пријавени патници.

**ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА:**

- Авионска карта СКОПЈЕ – ДУБАИ – СКОПЈЕ (со 7кг рачен багаж + 20кг чекиран багаж / без оброк)
- Трансфер аеродром – хотел – аеродром во Дубаи
- 4 / 7 ноќи во наведен хотел / тип на соба / услуга

**ЦЕНАТА НЕ ВКЛУЧУВА:**

- Туристичка виза за Дубаи – 85 ЕУР по лице
- Туристичка такса, се плаќа директно на рецепција во хотел (по соба на ноќ)
- Индивидуални трошоци
- Патничко осигурување
- Факултативни излети
- Сè што не е наведено во ЦЕНАТА ВКЛУЧУВА

**НАПОМЕНА:** Цената е согласно МОМЕНТАЛНО слободни места во авион и во хотел. Истата е подложна на промени се до момент на резервација и уплата на аконтација.

**УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ:**

Уплатата е во денарска противвредност по продажен курс 62,00. Цената е гарантирана само за уплата на целот износ. Во спротивно, гарантиран е износот на аконтација, а остатокот е подложен на промена.

**НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:**

Во готово - уплата на аконтација од најмалку 50% од вкупната цена на аранжманот при резервација, остатокот најдоцна 10 дена пред поаѓање.

**ПРИГОВОРИ И ПОПЛАКИ:**

- Во случај на неадекватно сместување или било кој друг проблем, се молат патниците за тоа веднаш да го известат одговорното лице на рецепцијата. Доколку проблемот не биде решен, веднаш треба за истиот да се известат ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПАТУВАЊЕТО и уплатното место каде сте склучиле Договор за патување, за време на првиот ден од сместувањето и почетокот на ова програма. Напоменуваме дека рекламации за кои агенцијата ќе дознае на последниот ден од престојот или по враќањето на патниците, истите нема да бидат земени во предвид или разгледани.
- Ве молиме во случај на било каков инцидент (кражба, тепачка, сообраќајна незгода....), да се обратите на надлежните институции во земјата на престојот. Организаторот на патувањето единствено е задолжен да Ви помогне при посредување меѓу вас и надлежните институции.
- Составен дел од оваа програма се Општите услови на патување на организаторот на патувањето. За сите информации дадени усмено, агенцијата не сноси одговорност.

**Важни напомени:**

- За добивање на виза за ОАЕ потребно е при резервација да го донесете пасошот (валиден минимум 6 месеци од дата на враќање) и слика во боја или да ги доставите скенирани со висока резолуција во JPG формат скенирани првите две страни од пасошот на кои се наоѓаат податоците на патникот како и слика со димензија за пасош (доколку ги доставувате скенирани пратете ги на маилот: info@ferijalkasikov.com.mk)
- Износот за трошоците за визирање не се враќа во случај на неодобрување на виза од страна на имиграционо одделение на ОАЕ. Постои можност имиграционото одделение да побара дополнителни документи во зависност од поединечни случаеви. АКО ПАТНИКОТ НЕ ДОБИЕ ВИЗА, парите не се враќаат.

**НАПОМЕНА** - Поради промена на тарифите на авио билетите можна е промена на цената за пакет аранжман. Пред резервација ве молиме цената и условите на патување да ги проверите со вашиот агент. Можна е промена на саатниците на полетување и слетување на авионот во Скопје и Дубаи согласно промена директно од авио компанијата. Цените може да се корегираат според Општите услови на патување, а во случај на промена во курсот за размена на валути или промена на тарифата на превозниците. Агенцијата го задржува правото за промена на редоследот на програмата според вонредни околности врз кои неможе да влијае. Ве молиме внимателно да ги прочитате условите на патување кои се составен дел од овој програм.

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

**Важат општите услови за патување на ТА Фе ТА Феријал Кашиков и СКТМ**